

Програма за деца на националните телевизии

Резултати од анализата спроведена во седмицата од 27 август до 2 септември 2018 година

Застапеност на програмите за деца во вкупната неделна програма (168 часа)



Телевизиите Алсат М и Алфа во анализираниот период воопшто не емитуваа детска програма.

Жанровска структура



Според жанровската структура, детската програма кај националните ТВ е доминантно образовно-забавна и играна. Само кај MPT 1 и MPT 2 може да се забележи мал процент музички детски емисии.

Земја на потекло



Детската програма на националните ТВ најчесто е од домашна продукција. На MPT 1 и MPT 2 како и на Сител, имаше и програми од САД, Белгија, Италија, Велика Британија и програма во копродукција од повеќе држави.

Година на производство




100%

Од детската програма на Телма и Канал 5 е произведена во 2018 година.

Заштита на малолетниците: Категоризација и сигнализација

Прва категорија

- Програми наменети за целата публика.
- Се емитуваат во текот на целото деноноќие.
- Минимум непристоен (вulgарен) говор.
- Голо човечко тело во неутрална појавност.
- Насилство - ненагласени закани без суровост, не е препорачливо прикажување вистинско оружје.
- Забранети се наркоманија, алкохолизам и сл.
- Страв осмислен сообразно со возраста.




Втора категорија

- Програми кои можат да ја вознемират малолетната публика. Препорачан надзор од родител/старател.
- Не се за деца под 8 г.
- Во текот на целото деноноќие.
- Девијантно однесување, семејно насилство, расизам и сл. без поттикнување и афирмирање.
- Без пренагласен непристоен говор.
- Еротика исклучително ретко и дискретно, без vulгарни алузии.
- Насилство – умерено, оправдано во заплетот и без суровост.
- Страв без одолговлекување на напнатоста/фантастика.

Трета категорија

- Не се препорачуваат за деца под 12 години. Неопходен е надзор од родител или старател.
- Се емитуваат од 20:00 до 5:00.
- Насилство - систематско и зачестено прикажување.
- Непристоен говор, vulгарности и бруталности во разумна мерка, оправдана со функцијата во делото.
- Насилство и еротика да не нагласуваат повреди, без фокусирање на непристојни физички детали, оружје може без претерана важност.
- Наркоманија - без детали и врамнотежено со последици,
- Најавите без вознемирувачки содржини.



Четврта категорија

- Не се препорачуваат за деца под 16 години. Неопходен надзор од родител или старател.
- Се емитуваат од 22:00 до 5:00.
- Насилство - систематско и зачестено прикажување, нема ограничување на темите.
- Чест непристоен говор, без претерана употреба на екстремно vulгарни изрази.
- Еротика и сексуални односи - без експлицитни детали.
- Наркоманија - без детали и врамнотежено со последици.
- Насилство и последици од насилство без садизам.
- Најавите без вознемирувачки содржини.



Петта категорија

- ТВ програми несоодветни за публика под 18 години.
- Се емитуваат од 00:00 до 5:00.
- Се толерираат насилство, последици од насилство и еротски односи – се почитува правото на полнолетните да одберат.
- Порнографија и садизам се забранети.
- Нема ограничувања на темите.
- Најавите не смеат да се емитуваат пред 22:00 и по 05:00.



18+